



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Службен гласник на општина Радовиш Излегува по потреба	Вторник 08 Април 2014 година Број 04/2014 год.	Жиро сметка бр: 758014072063018 Даночен бр.: 6023073000000
--	--	--

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1574

На местото на членот на избирачкиот одбор: СОЊА БОЖИНОВА предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето : РОБЕРТ ЗЛАТКОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ДРАГИ НИКОЛОВ на кого му престанамандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: КАТЕРИНА ЈОРДАНОВА – вработен во ЈОУДГ „Ацо Караманов,, Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-20/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1574

На местото на членот на избирачкиот одбор: РОБЕРТ ЗЛАТКОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува лицето : АЛЕКСАНДАР ЧАРАКЧИЕВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: лична изјава се именува лицето: ВИКТОРИЈА ШАМАТОВА – предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-20/2
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1575

На местото на претседателот на избирачкиот одбор ЛИДИЈА ЕФТИМОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се

избира лицето: БИЛЈАНА КРСТЕВА – вработена во ОУ „Никола Карев,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор АЛЕКСОВ ТОШО
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот

во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето :
НИКОЛИНА ЦИПУШЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор : ДИМЧЕ
НИКОЛОВСКИ на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : основ на
пензионирање се именува лицето :

МИЛЕ ТРАЈАНОВ Управа за водење на матични книги - Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор :
НИКОЛИНА ЦИПУШЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се
именува лицето АЛЕКСОВ ТОДОРЧО предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор : СТОЈАНЧО
АНГЕЛОВ предлог од СДСМ на кого му престанал мандатот во

избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето:
КОЦЕ АНГЕЛОВ предлог од СДСМ

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на
огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3

од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот
на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-21/1

Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефнушев с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

бразец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе
следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1575

На местото на претседателот на избирачкиот одбор
БИЛЈАНА КРСТЕВА на кого му престана мандатот во избирачкиот
одбор, од следните причини: престанок на работен однос се
избира лицето: КАТЕРИНА ДИМАНОВА – вработена во СОУ „Коста
Сусинов,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ВЕСНА
ВЕЛКОВА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од

следните причини : основ на боледување се избира лицето:
ЉУПЧЕ СТЕВЧЕВ – вработен во Агенција за катастар на
недвижности - Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на
огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот
на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-21/2

Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефнушев с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе
следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1576

На местото на членот на избирачкиот одбор ДАНИЕЛА
КАЦАРЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува
лицето: ВЕСНА ЕФРЕМОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ФИЛИП
ТАУШАНОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува
лицето : ИЛИЈА ВЕЛКОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на
огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот
на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-22/1
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1576

На местото на членот на избирачкиот одбор БИЛЈАНА ЈОВАНОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по основ на боледување се избира лицето : МИТКО ДОЛДУРОВ – вработен во СОУ „Коста Сусинов,“ - Радовиш, своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-22/2
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1577

На местото на претседателот на избирачкиот одбор ДРАГИ СТЕФАНОВСКИ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето : АНА ИВАНОВА ТАМАКАРОВА – вработена во ООУ „Крсте Петков Мисирков,“ Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор МИЛЕ ШТЕРЈЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето : ЈОРДАН ЈОВЧЕВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор БРАНКО ДИНЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЉУПКА ТРЕНЧЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор : СОЊА АВРАМОВА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :не соодветен степен на образование се избира лицето: ДРАГИ СТЕФАНОВСКИ – вработен во Агенција за храна и ветеринарство на РМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран заменик претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ПАНДЕ ЈОВЧЕВ предлог од СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето : ВЕРИЦА ЦЕНЕВА предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран заменик претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор СНЕЖАНА РИСТОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: РАТКО СЕРАФИМОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-23/1
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1578

На местото на претседателот на избирачкиот одбор ДИМЕ ДАМЈАНСКИ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини прекин на работен однос се избира лицето: ЗЛАТКО ЗАФИРОВ – вработена во ОУ „Никола Карев,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор КАТЕРИНА ЈОРДАНОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: не соодветен степен на образование избира

лицето: АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОВСКА – НИКОЛОВА – вработена во ЕЛС-Општина Радовиш .

На местото на членот на избирачкиот одбор ПЕТРЕ ЃОРГИЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето : АТАНАС ГОРГИЕВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор ДАРИНКА СТОЈКОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето :СТАНКА БЕКАРОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор : АТАНАС ЃОРГИЕВ предлог од СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето: БЛАГИЦА ЧАБУКОВСКА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ЛИДИЈА ЛОЗНАЛИЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето : ДАРИНКА СТОЈКОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-24/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна

комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1578

На местото на претседателот на избирачкиот одбор ЗЛАТКО ЗАФИРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: прекин на работен однос се избира лицето :ДОНЧО БОРИСОВ – вработен во ООУ „ Крсте Петков Мисирков ,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-24/2
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1578/1

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1578/1 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1578/1 се избира ЛИДИЈА ЛОЗНАЛИЕВА од Радовиш вработен во Водостопанство-Радовишко Поле Радовиш, адреса своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1578/1 се избира АНГЕЛОВ СВОНКО од Радовиш вработен во Јавно Претпријатие Македонски Шуми, адреса своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1578/1 се избираат :

- 1) ГРОЗДЕ МИТЕВСКИ од Радовиш вработен во ОУ „Коста Рацин,, Подареш Радовиш, адреса на живеење своерачен потпис на избраниот член

2) БИЛЈАНА ТЕОХАРОВА ФИЛИПОВА од Радовиш вработен во СОУ „Коста Сусинов“, Радовиш адреса на живеење своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1578/1 се именуваат :

3) ИВАН БОЖИКОВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ;

своерачен потпис на именувааниот член

4) ДОНЧЕ БОРИСОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење

своерачен потпис на именувааниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1578/1 се избираат :

1) ВАСКА ТРАЈЧЕВА од Радовиш вработен во ОУ „Никола Карев“ Радовиш, адреса на живеење своерачен потпис на избраниот заменик член

2) ЖИВКО СТОЈАНОВ од Радовиш вработен во Јавно Претпријатие Македонски Шуми Радовиш, адреса на живеење своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1578/1 се именуваат :

3) БОРЧЕ ТЕМЕЛКОВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ адреса на живеење своерачен потпис на избраниот заменик член

4) ЛЈУПЧЕ САРАМАНДОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење своерачен потпис на избраниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-14/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Лјупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 01.04.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Лјупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1578/1

На местото на членот на избирачкиот одбор : ДОНЧЕ БОРИСОВ предлог од ВМРО ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува лицето : МАКЕДОНКА ИЛИК предлог од ВМРО ДПМНЕ своерачен потпис на новоменувааниот

новоизбран заменик претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-14/2
Во Радовиш 01.04.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Лјупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 04.04.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Лјупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1578/1

На местото на членот на избирачкиот одбор : ИВАН БОЖИКОВ предлог од СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува лицето : ДЕСАНКА МАНАСИЕВА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменувааниот
новоизбран заменик претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-14/3
Во Радовиш 04.04.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Лјупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1579

На местото на членот на избирачкиот одбор АТАНАС МАНЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ФЕИМ ИСИНОВ- вработен во ООУ „Крсте Петков Мисирков,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор МАРИНА ТРЕНЧЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : БЛАЖО ТРАЈАНОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: НИКОЛА КАЦАРЕВ предлог од СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: НЕВЕНКА БОЖКОВА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: НАЦЕ ДИМИТРИЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето БРАНКО ЕФРЕМОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-25/1

Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1579/1

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1579/1 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1579/1 се избира АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА од Радовиш вработен во ОУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ“-С.ИЊЕВО Радовиш, адреса

своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1579/1 се избира ДЕЈАН МИЛЧЕВСКИ од Радовиш вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “КОСТА СУСИНОВ“ Радовиш, адреса

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1579/1 се избираат :
1) МАЈА СУЛЕВА од Радовиш вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “КОСТА СУСИНОВ“ Радовиш, адреса на живеење

своерачен потпис на избраниот член
2) МИРКО МАРКОВ од Радовиш вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ Радовиш, адреса на живеење

своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1579/1 се именуваат :

3)БОРЧЕ КАМЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот член

4)СНЕЖАНА СЕРАФИМОВА од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење

своерачен потпис на избраниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1579/1 се избираат :

1)ДРАГАН РИСТОВ од Радовиш вработен во ОУ “КОСТА РАЦИН “ПОДАРЕШ Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот заменик член

2)ГАЛБА СТЕФАНОВА од Радовиш вработен во ЈП „ПЛАВАЈА,,Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1579/1 се именуваат :

3)ПАНДЕ ЈОВЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ;

своерачен потпис на избраниот заменик член

4)МАРТИН ПАВЛОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ;

своерачен потпис на избраниот заменик член

оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-15/1

Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1579/1

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: претходно избран член на избирачки одбор се избира лицето: ПЕТРА ХРИСТОВА- вработена во Фонд за Здравство

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор МИРКО МАРКОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: претходно избран член на избирачки одбор се избира лицето: НАТАША СПАСЕВСКА - вработена во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор : МАЈА СУЛЕВА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : претходно избран член на избирачки одбор се избира лицето : ЖИВКО КУДУЗОВ – вработен во ЈОУДГ „Ацо Караманов,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДРАГАН РИСТОВ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : претходно избран член на избирачки одбор се избира лицето: МИТО АВРАМОВ – вработен во ЈП за стопанисување со шуми Македонски Шуми

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-15/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во

состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1580

На местото на членот на избирачкиот одбор АЦО ТРАЈАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МИТЕ КОЛЕВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор ЈУЛИЈА КОЦЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МИЛАН ЈОВАНОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИРА ЧУРУЛИНОВА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето:

ЖИВКО ИЛИЕВ - вработен во Агенција за катастар на недвижности

своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран заменик претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор : ЈОНЧЕ ФИЛИПОВ предлог од СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:

ВАНЧО БАНОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран заменик претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор : ДИМЧЕ ВАСИЛЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МАРЈАН ТАСЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран заменик претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-26/1
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

- ЧЛЕНОВИ
1. Петар Поп-Лазарев с.р.
 2. Љупче Ефнушев с.р.
 3. Сунај Јакупов с.р.
 4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-

Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1580

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор :
ВАНЧО БАНОВ предлог од СДСМ на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се
именува лицето: ЕЛИЗАБЕТА ДИМАНОВСКА предлог од СДСМ
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на
огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот
на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-26/2

Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефнушев с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во
состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп –
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе
следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1580/1

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број
1580/1 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1580/1 се избира
ЕМИЛИЈА МИТЕВА-КАЦАРСКА од Радовиш вработен во
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП, адреса.

своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1580/1 се
избира ТАЊА НИКОЛОВСКА од Радовиш вработен во ОУ
“НИКОЛА КАРЕВ“-Радовиш, адреса.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1580/1 се избираат :

1)СЛАВИЦА ПУЛЕВА од Радовиш вработен во МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ ПО Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот член

2)ЃОШО СТОЈЧЕВ од Радовиш вработен во Јавно претпријатие за
стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ Радовиш, адреса на
живеење;

своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1580/1 се именуваат :

3) ЈОНЧО ФИЛИПОВ од Радовиш предложен од политичката
партија СДСМ, адреса на живеење;
своерачен потпис на избраниот член

4)МИЛЕ ИЛИЕВ од Радовиш предложен од политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1580/1 се
избираат :

1)СЛОБОДАН ТРАЈАНОВ од Радовиш вработен во ООМУ „РИСТО
ЈУРКОВ“, Кочани, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот заменик член

2)ИВАН ЛЕФКОВ од Радовиш вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ
МИСИРКОВ“ Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1580/1 се
именуваат :

3)СЛАВЕ ТРАЈКОВ од Радовиш предложен од политичката партија
СДСМ, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот заменик член

4)МИТЕ ЈОВАНОВСКИ од Радовиш предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на
огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот
на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-16/1

Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефнушев с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе
следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1581

На местото на членот на избирачкиот одбор: МИТЕ
МИТЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето :
БЛАГОЈ КАМЧЕВ предлог од СДСМ
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ВИОЛЕТА
ПЕТРОВА предлог од СДСМ на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:
РИСТО ДЕПОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-27/1
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1581

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: САВЕТКА ДИМОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по основ на прекин на работен однос се избира лицето: ЛЕНЧЕ ЗАХАРИЕВА – вработена во ЈОУДГ „Ацо Караманов,, - Радовиш.

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-27/2
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1581/1

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1581/1 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1581/1 се избира КАМЧЕ МИЛЧОВ од Радовиш вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ Радовиш, адреса.

своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1581/1 се избира ЕЛЕНА МАНАСИЕВА од Радовиш вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ - Радовиш, адреса.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1581/1 се избираат:

1)МАНЕ МАНЕВ од Радовиш вработен во ЕЛС ОПШТИНА Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот член

2)ТРАЈЧЕ МИТРЕВ од Радовиш вработен во ОУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ“ с. Ињево Радовиш, адреса на живеење ;

своерачен потпис на именуваниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1581/1 се именуваат :

3)ДИМИТАРЧЕ АТАНАСОВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ;

своерачен потпис на избраниот член

4)АЦО АВРАМОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1581/1 се избираат :

1)САВЕТКА СПАСОВА од Радовиш вработен во ОУ “НИКОЛА КАРЕВ“ - Радовиш, адреса на живеење ;

своерачен потпис на избраниот заменик член

2)ЗОРИЦА МАНЧЕВА од Радовиш вработен во ОУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - КОНЧЕ Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1581/1 се именуваат :

3)ИВИЦА МАНЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ;

своерачен потпис на именуваниот заменик член

4)СТОЛЕ ВАСИЛЕВСКИ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење;

своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-17/1
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1582

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор СПАСО НИКОЛОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето : ДРАГИ ДИМИТРИЕВ - вработен во ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран претседател/член
На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАСИЛЕВ ВАСЕ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : ЈАСМИНКА КОЦЕВА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЃОРГЕ МИЛЕВ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето ДУШАНКА МАНЧЕВСКА - вработена во ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран заменик претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ПЕТРУШ СТЕФАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : ГОРАН КОЦЕВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДИМЧЕ МАНЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : МАРИЈАН ПЕТРОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-28/1
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1582

На местото на членот на избирачкиот одбор: ГОРАН КОЦЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини лична изјава се именува лицето: ЛЕФТЕРКА ДЕПОВА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-28/2
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1582/1

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1582/1 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1582/1 се избира НАДИЦА ПРАНГОВСКА од Радовиш вработен во ЕЛС ОПШТИНА Радовиш, адреса.

своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1582/1 се избира ФЕНЧО ПЕТРОВСКИ од Радовиш вработен во ООУ "КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ" Радовиш, адреса.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број 1582/1 се избираат :

1)САЊА МАРИНКОВСКА од Радовиш вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "КОСТА СУСИНОВ,, Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избран член

2)КИРО СПАСОВ од Радовиш вработен во ОУ "НИКОЛА КАРЕВ" - Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на именуваниот член

За членови на избирачкиот одбор број 1582/1 се именуваат :

3)АЦО ТРАЈАНОВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење;

своерачен потпис на именуваниот член

4)ДИМЧЕ МАНЕВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење;

своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1582/1 се избираат :

1)РИСТЕ ПРАНГОВСКИ од Радовиш вработен во ЈП „ПЛАВАЈА“ - Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот заменик член

2)ВЕРКА ТОДОРОВСКА од Радовиш вработен во ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1582/1 се именуваат :

3)ЉУБИН МАЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ;

своерачен потпис на избраниот заменик член

4)ДАНИЕЛ АТАНАСОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ;

своерачен потпис на именуван заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-18/1

Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2.Љупче Ефнушев с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4.Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1583

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: ФЕИМ ИСИНОВ на кого му престана

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: РИСТЕ СТЕВКОВ-вработен во ЕЛС – Општина Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ЕФТИМ КАРАМАНОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во

избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЈОВАНЧО МЛАДЕНОВСКИ предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран претседател/член

На местото на зменик членот на избирачкиот одбор: НИКОЛЧЕ СТЕВКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во

избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ДРАГИ ВУЧКОВСКИ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СЛАВЧЕ ПАНЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ВАНЕ ЈАНКОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-29/1

Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2.Љупче Ефнушев с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4.Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1583

На местото на зменик членот на избирачкиот одбор: ВАСЕ СПАСОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во

избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува лицето НИКОЛА СТЕВКОВ предлог од СДСМ
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-29/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1583/1

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1583/1 .

За претседател на избирачкиот одбор број 1583/1 се избира ЛЕЈЛА ЛИМАНОВА од Радовиш вработен во ОУ „КОСТА РАЦИН“ ПОДАРЕШ Радовиш, адреса.

своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1583/1 се избира ГОШЕ КОЦЕВ од Радовиш вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“КОСТА СУСИНОВ“ Радовиш, адреса.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1583/1 се избираат :

1)АЦО ЈОВАНОВ од Радовиш вработен во ЈП „ПЛАВАЈА,, Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избран член
2)ДИМИТАР ХАЦИ-ВАСИЛЕВ од Радовиш вработен во ЕЛС ОПШТИНА - Радовиш, адреса на живеење;
своерачен потпис на избран член

За заменик членови на избирачкиот одбор број 1583/1 се именуваат :

3)НИКОЛА МИРЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење;

своерачен потпис на именуван член
4)АЦЕ ЕФТИМОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење;
своерачен потпис на именуваиотчлен

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1583/1 се избираат :

1)ЛИЛЈАНА ДАМБОВА од Радовиш вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ Радовиш, адреса на живеење;
своерачен потпис на избраниот заменик член

2)АННА ЈОВАНОВ од Радовиш вработен во ЕЛС ОПШТИНА - Радовиш, адреса на живеење;

своерачен потпис на избраниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1583/1 се именуваат :

3)ШЕФКЕТ ЏЕМАИЛОВ од Радовиш предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење;

своерачен потпис на именуван заменик член
4)ГОРГИ КОСТАДИНОВ од Радовиш предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење;

своерачен потпис на именуван заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-19/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1584

На местото на членот на избирачкиот одбор ГОРГЕ КОЦЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: МИЛЕ ТРАЈКОВ- вработен во ЈП за стопанисување со шуми Македонски Шуми

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: МАГДАЛЕНА ХАЦИ-ВАСИЛЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува

лицето: ДАНЧЕ БОЗАЦИЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на зменик членот на избирачкиот одбор: СУЗАНА СТОЈАНОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето АЦО МИТЕВ - вработена во ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: РИСТО ЗАЈКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ВАСКА КАРТАЛОВА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДАНЧЕ БОЗАЦИЈЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МАГДАЛЕНА ХАЦИ-ВАСИЛЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-30/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1585

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: ЖИВКО ИЛИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: КАТЕРИНА СТОЕВСКА- вработен во ООУ „Крсте Петков Мисирков“, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАСКА КАРТАЛОВА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: НИКОЛА СТЕВКОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИЛЕ ИЛИЕВСКИ предлог од СДСМ на кого му престана (име и презиме) мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: РИСТЕ ЗАЈКОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: АЦЕ ЕФТИМОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АФРОДИТА СТЕВКОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-31/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1585

На местото на членот на избирачкиот одбор: НИКОЛА СТЕВКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: лична изјава се именува лицето: ФИЛЕ АТАНАСОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-31/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1586

На местото на претседателот на избирачкиот одбор ТРАЈАН ЃОРГИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ЦВЕТА АНГЕЛОВА- вработен во ОУ „Гоце Делчев,, Конче

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор ДУШАНКА МАНЧЕВСКА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира

лицето: ИЛИЈА КАЛЕОВ- вработен во Агенција за катастар на недвижности

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ЕЛИЗАБЕТА ЈЕФРЕМОВА НИКОЛОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето СОФЧЕ АНГЕЛОВА- вработена во Завод за физикална медицина и рехабилитација Скопје

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАСЕ ПОЦЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЕЛЕНА КРСТЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СТОЈАН ЛАЗАРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето : ДРАГИ ГЕОРГИЕВ- вработен во МЗШВ ПО Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЃОШЕ ПЕТРОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЉУПЧО ЈОРДАНОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ТАЊА ПОЦКОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МИТЕ ПАНЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да

поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-32/1

Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефнушев с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.04.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1586

На местото на членот на избирачкиот одбор: ДИМИТАР ЈОРДАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: лична изјава се избира лицето РАТКА РИСТОВА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-32/2

Во Радовиш 03.04.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1.Петар Поп-Лазарев с.р.

2. Љупче Ефнушев с.р.

3.Сунај Јакупов с.р.

4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.04.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1586

На местото на членот на избирачкиот одбор: ДИМИТАР ЈОРДАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: лична изјава се избира лицето РАТКА РИСТОВА предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-32/2
Во Радовиш 03.04.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1587

На местото на претседателот на избирачкиот одбор МИЛЕ ТРАЈКОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ДЕСТАН ДЕСТАНОВ- вработен во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор СТЕВАН МИТЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето САШКО БОЈАЦИЕВ – вработен во ЕЛС – Општина Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: НАТАЛИЈА АНГЕЛОВА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЛИМОНКА ИЛИЕВСКА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАНЧО МАНЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во

избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ТАТЈАНА ПОЦКОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДИМЧЕ ЈОВАНОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ВАНЧО КОЦЕВ- вработен во ЈП за одржување и заштита на магистрални патишта

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЛИЛЈАНА МАЗНЕВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВ- вработен во МЗШВ ПО Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: НИКОЛЧЕ АНГЕЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АЛЕКСАНДАР ГОРГИЕВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-33/1
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1587

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: НИКОЛЧЕ АНГЕЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-33/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1588

На местото на членот на избирачкиот одбор: СЛАВЕ ЈОВАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : РОСКА ГОРГИЕВА предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: МАНО ЛАЗАРОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : СУЗА ТОМОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ТИМЕ ИЛИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ТРАЈАН ТРАЈКОВ - вработен во МЗШВ ПО Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДИМЧЕ АНГЕЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: СВЕТЛАНА МИХАИЛОВА предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЈОНЧЕ ЈОВАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МАНО ЛАЗАРОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-34/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1589

На местото на членот на избирачкиот одбор: ВЕСНА МИЈАЛОВА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЈОЦО МИЈАЛОВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАНЧО МИЈАЛОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ПАЦКА СПАСОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЛАЗАР ЈОВАНОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: МАГДАЛЕНА ЗАФИРОВА - вработена во ОУ,, Орце Николов,, Ињево своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СЕРАФИМ МИЈАЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: РИСТО ЕФТИМОВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ЕМИЛИЈА СПАСОВА предлог од ВМРО– ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ВАНЧО МИХАЈЛОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-35/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1590

На местото на членот на избирачкиот одбор: МИЛЕ ВАСИЛЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЉУПЧО ЛАЗАРОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЈАГОТКА ЈОВАНОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ВИТАН КОСТАДИНОВСКИ- вработен во Водостопанство РАДОВИШКО ПОЛЕ Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СТОЈЧЕ ВАЛАКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ДУШКО ГОРГИЕВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ИЛЧО ЃОРГИЕВСКИ предлог од ВМРО- ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ИЛЕ ВАСИЛЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-36/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1591

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: ЉУБА ПРАНГОВСКА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по основ на пензионирање се избира лицето: ЈАСМИНА ПОСТОЛОВА- вработена во ОУ „Кирил и Методиј“, с.Ораовица Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ТРАЈЧЕ ЃОРГИЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЗЛАТКО ТОМОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: РИСТО МИТЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ДАНЧЕ ТРИЧКОВСКИ – вработена во ОУ“Кирил и Методиј” с.Ораовица Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЈОРДАН ЈОВЧЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ПЕРО ГОРГИЕВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: АТАНАС АТАНАСОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АЛЕКСАНДАР ПОСТОЛОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-37/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1591

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: ЛУБА ПРАНГОВСКА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по основ на пензионирање се избира лицето: ЈАСМИНА ПОСТОЛОВА-вработена во ОУ „Кирил и Методиј“, с.Ораовица Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ТРАЈЧЕ ЃОРГИЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето: ЗЛАТКО ТОМОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: РИСТО МИТЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ДАНЧЕ ТРИЧКОВСКИ – вработена во ОУ“Кирил и Методиј” с.Ораовица Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЈОРДАН ЈОВЧЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ПЕРО ГОРГИЕВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: АТАНАС АТАНАСОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АЛЕКСАНДАР ПОСТОЛОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-37/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1592

На местото на членот на избирачкиот одбор: МИТЕ СПАСОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЈОРДАН МИТЕВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ПЕРО ВЕЛКОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето: ПЕТРЕ МИТЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СЛАВО АНГЕЛОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: НИКОЛА ВЕЛКОВ – вработен во ООУ“Крсте Петков Мисирков” Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЈОНЧЕ КОЦЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: МИЛКА ТРАЈКОВА – вработена во ЕЛС- Општина Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: НАЦЕ АНГЕЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето : САШКО МАНАИЛОВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: БЛАЖО КИТАНОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето: НАКЕ СТОЈАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-38/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1593

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: **ЈОВАН МИТЕВ** на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: **РУЖИЦА ДИМИТРОВА**- вработена во ООУ „Крсте Петков Мисирков“, Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: **ДРАГИ АТАНАСОВ** предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: **МАРЈАН ФИЛИПОВ** предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: **ДОНЧО КОЦЕВ** предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: **РАДЕ ГОРГИЕВ** предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: **САШКО ЈОВАНОВ** предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: **ГОРАН ЕФТИМОВ** предлог од ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-39/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1593

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: **РУЖИЦА ДИМИТРОВА** на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по основ на прекин на работен однос се избира лицето: **ДЕЈАНЧО ВАСИЛЕВ** - вработен во ОУ „Гоце Делчев“, - Конче

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-39/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1594

На местото на членот на избирачкиот одбор: БОРКА
ЈОВАНОВА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:
РИСТО ЈОВАНОВ предлог од СДСМ
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДИМЧЕ
КОЦЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од
следните причини: несоодветен степен на образование се избира
лицето: МИЛЕ АРСОВ – вработен во СОУ"Коста Сусинов" Радовиш
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ТОШЕ
ТОДОРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од
следните причини: несоодветен степен на образование се избира
лицето: ЛИЛЈАНА КАРТАЛОВА – вработен во ЕЛС- Општина
Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ИВИЦА
МАНЧЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:
БОРКА ЈОВАНОВА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на
огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од
Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот
на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-40/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе
следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1595

На местото на членот на избирачкиот одбор: ДАФИНКА
ПЕТРОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од

следните причини: несоодветен степен на образование се избира
лицето: ЛАЗО АПОСТОЛОВ – вработен во ЈП „ПЛАВАЈА,,
Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: АЦЕ
ЈОВАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:
БЛАЖЕ ПЕЦАНОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИЛКА
ЗДРАВЕВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од
следните причини: несоодветен степен на образование се избира
лицето: ДРАГАНА ЈОВАНОВА – вработен во ОУ"Гоце Делчев"
Конче

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ВАНЕ
ЈОВАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето :
МАЈА ТРАЈКОВА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ОРЦЕ
ВИТАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува
лицето: МАРИЈА ВИТАНОВА предлог од ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на
огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од
Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот
на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-41/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе
следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1595

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:
ОРЦЕ ВИТАНОВ предлог од ВМРО–ДПМНЕ на кого му престана

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МАЈА ВИТАНОВА предлог од ВМРО - ДПМНЕ
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-41/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1596

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: АЦО МИТЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ЈОВАН ТРАЈАНОВ - вработен во ОУ „Никола Карев,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: САШКО МИТЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: БРАНКО РИСТОВ – вработен во ООУ”Крсте Петков Мисирков” Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СТОЈАНЧО ТРАЈКОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: КОЛО МАНАСИЕВ – вработен во ЈП ”ПЛАВАЈА” Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: БЛАЖЕ ПЕЦАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АЦЕ ЈОВАНОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЛИДИЈА НИКОЛОВА предлог од ВМРО– ДПМНЕ на кого му престана

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето: НИКОЛЧО РИСТОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-42/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1597

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: ВАНЧО КОЦЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ВЕРИЦА ГАЗЕПОВА - вработена во ЕЛС-Општина Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: КРИСТИНА МИТЕВА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЖИВКО МИТЕВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: БЛАЖО ИЛИЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ИВАН КРСТЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЃОРЃИ ШТЕРЈОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ВЕСНА НАКОВА предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ГЕРО ДОНЕВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во

избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето :
ЛАЗО ЛАЗАРОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-43/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1597

На местото на претседателот на избирачкиот одбор:
ВЕРИЦА ГАЗЕПОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по основ на боледување се избира лицето: МАРИЈАНЧО ЈОВАНОВ - вработен во ЕМУЦ „Коле Нехтенин,, Штип

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-43/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1598

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: ФИРУС ОМЕРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ГУЛШЕН ЗЕКИР ОСМАНОВА - вработена во ОУ „Никола Карев,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член
На местото на членот на избирачкиот одбор: МИЛЧО НИКОЛОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ГОШЕ ТАНЕВСКИ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СЕЛИМ ИБРАИМОВ предлог од ВМРО–ДПМНЕ на кого му престана (име и презиме) мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето: ШЕЗАИ ЈАШАР предлог од ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-44/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1598

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: ГУЛШЕН ЗЕКИР ОСМАНОВА на кого му престана (име и презиме) мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ЕЛЕНА БОЖИНОВА - вработена во ОУ „Гоце Делчев“, - Конче своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-44/2
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1599

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: РИДВАН ЈАШАРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ФИРУС МУСТАФОВ - вработен во ОУ „Никола Карев“, Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: СОФЧЕ АНГЕЛОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ГУЛСАВЕР САЛИОВА - вработена во ГС на Владата на Република Македонија своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАСИЛ ТУШЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЛАЗО АНГЕЛОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: КАТА АНГЕЛОВА - вработена во ОУ „Никола Карев“, Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ОЛИВЕР ТРПКОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : ФЕРИД МУСТАФОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-45/1
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1600

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:

несоодветен степен на образование се избира лицето:

КАТА АНГЕЛОВА - вработена во ОУ „Никола Карев“, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: АБДРАИЛ АЛИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето :ЕМРЕ МЕХМЕТ – вработен во ОУ „Никола Карев“, Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ИСМАИЛ АРИФОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ГОШЕ ПЕТРОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: НИКОЛА ИЛИЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: КАМЕНИТА МИЦОВСКА предлог од ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: НИКОЛА ИЛИЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: КАМЕНИТА МИЦОВСКА предлог од ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: НИКОЛА ИЛИЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: КАМЕНИТА МИЦОВСКА предлог од ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ТРАЈЧО КРСТОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ЖИВКО МИЦЕВСКИ—вработен во Водостановство Радовишко Поле

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДОБРЕ ЈОСЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: РИДВАН ЈАШАРОВ—вработен во ОУ „Тошо Арсов“, Штип
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ГЛИГОРЧЕ ТУЊЦЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето: СЕРАФИМ АТАНАСОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: КАМЧО ЈОРДАНОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АТАУЛА АДЕМОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-46/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1601

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: ДАНЧО МИЛЧОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: основ на пензионирање се избира лицето: ИГОР ЧАПОВ - вработен во ЕЛС-Општина Радовиш
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: МАРИКА АРСОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: основ на пензионирање се избира лицето: ЕКРЕМ ЈАШАРОВ - вработен во ГС на Владата на Република Македонија

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: АБДУРАМАНОВ ЈАШАР предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЈАСНА ИВАНОВСКА предлог од СДСМ
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАНЧО АНГЕЛОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : ДИМИТАР ТУМБОВСКИ предлог од ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: РИСТО ГЕГОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: СЛАВЕ АНДОЛИЕВ предлог од СДСМ
своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЉУПЧЕ САРАМАНДОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: СУЛЕЈМАН АРСЛАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-47/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1602

На местото на членот на избирачкиот одбор: ЈАШАР ШЕРИФОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ШАБАН ДЕРВИШЕВ - вработен во СОУ „Коста Сусинов“, Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: АНАНИЈА ИЛИЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АНГЕЛ МИЛКОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: БОРЧЕ ДИМИТРОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЕМИН АЛИОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-48/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1603

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: МИЛЕ ТРАЈАНОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: основ на пензионирање се избира лицето: ВЕРИЦА СПАСОВА ИСАИЛОВСКА - вработена во ООУ „Крсте Петков Мисирков“, Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: КОЦЕ ГЕОРГИЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ФАЗЛИ ЗУБЕРОВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ЗЛАТКО СТОИМЕНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето : ВОЈО ГАЛЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор МАРА АТАНАСОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ЕМЕЛ ГОТАК – вработена во ООУ „Крсте Петков Мисирков“, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МАРЈАН ТРАЈЧЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ИСМАИЛ АДЕМОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-49/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1603

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ТАТЈАНА ЃОЗЕВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по основ на боледување се избира лицето: ЖИВКО АТАНАСОВ – вработен во Агенција за катастар на недвижности - Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да

поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-49/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1604

На местото на членот на избирачкиот одбор: БАЖЕ УЖЕВСКИ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ПЕТРЕ ГОРГИЕВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменувајот

новоизбран претседател/член
На местото на членот на избирачкиот одбор: АВРАМ КРСТЕВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : МИТЕ ДИМИТРОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменувајот

новоизбран претседател/член
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИТЕ ДИМИТРОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АВРАМ КРСТЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменувајот

новоизбран претседател/член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-50/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1605

На местото на членот на избирачкиот одбор: ИДРИЗ ШЕРИФОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: НУРТЕН АМУШЕВА – вработена во ЈОУДГ „Ацо Караманов,, Радовиш

своерачен потпис на новоменувајот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: БРАНКО МИЈАЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МАРЈАН МИЈАЛОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменувајот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: МАЛИНКА ПЕТРОВА предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : МИТЕ ЈОВАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменувајот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЕМИЛИЈА АНДОНОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен однос се избира лицето: ЈАШАР СУЛИМАН–вработен во ОУ,,Никола Карев,, Радовиш

своерачен потпис на новоменувајот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИТЕ ПАНОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МУСТАФА ЕЛМАЗ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменувајот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-51/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1605

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЈАШАР СУЛИМАН на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по основ на престанок на работен однос се избира лицето: ТОМЕ ПОСТОЛОВ – вработен во ООУ „Крсте Петков Мисирков,, - Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-51/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 08.04.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1605

На местото на членот на избирачкиот одбор: МАРЈАН МИЈАЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ТОМЕ МУРАДИНОВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-51/3
Во Радовиш 08.04.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1606

На местото на членот на избирачкиот одбор: ДИМИТАР КАМЧЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : НИКОЛА КОРДОВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член На местото на членот на избирачкиот одбор: АНИ КОЦЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: СЛАВЕ ЛАЗАРЕВ предлог од ВМРО–ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член На местото на заменик членот на избирачкиот одбор АЛЕКСАНДАР ЗДРАВЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини престанок на работен однос избира лицето: МИТЕ КОЦЕВ – вработен во ЈП,,ПЛАВАЈА,, Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЃОРГЕ ПЕТКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ДЕЛФИНА МИЈАЛОВА предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИЛЕ АТАНАСОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЃОРГИ КОЦЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-52/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1607

На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАСЕ ТЕРЕЗИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен однос се избира лицето: ЛАЗАР ГАЗЕПОВ – вработен во ЕЛС-Општина Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ИГОР ПЕТКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МАРГАРИТА ПЕТКОВА предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: БИЛЈАНА ЃЕОРГИЕВА предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МАРЈАНЧО ТРАЈЧЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЗДРАВКО АНДОНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ВАСКО МИРЧЕВ предлог од СДСМ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СЛОБОДАН ЈАНЕВСКИ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: РИСТЕ ЛАЗАРОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да

поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-53/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1618

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: МАКЕДОНКА КОЦЕВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен однос се избира лицето: МИЛЕ КОЦЕВ - вработен во СОУ,,Коста Сушинов,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: ГОШЕ ЈОВАНОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: НАТАША КАЛАЈЦИЕВА ЗДРАВЕВА - вработена во СМУ,,Срѓеј Михајлов,, Штип

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор : ДЕЈАНЧО ИЛИЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ДАНИЕЛ КРСТЕВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: БЛАЖО ЕФРЕМОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ДРАГАН КОЦЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МАРКО ЕФРЕМОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ТРАЈЧЕ ДИМОВ – вработен во ЈП,,ПЛАВАЈА,, Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ВИКТОР ЈОВАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: БЛАЖЕ ЕФРЕМОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-54/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1619

На местото на членот на избирачкиот одбор: ГОРАН ПЕТРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ЕЛВИН ХАСАН - вработен во ООУ„Крсте Петков Мисирков,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: ТРАЈЧО ЛУКАРОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: СТОЈАН ПОЦЕВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: БЛАЖО СТАНКОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АТАНАС ДОНЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ЈОРДАНКА ПОЦЕВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето : МАРИЈА СТОЈАНОВА – вработена во ЈП„ПЛАВАЈА,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ГОЦЕ ИЦЕВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ГОРАН РИСТОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот

новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-55/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

- 1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
- 3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1620

На местото на членот на избирачкиот одбор: ЈАСНА ИВАНОВСКА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: МИЛЕ УЖЕВСКИ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: КАТЕРИНА МИЦЕВСКА предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЖИВКО МИТКОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СТОЈАН ЃОРГИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: СТОЈАН ГЕГОВСКИ– вработен во ОУ „Гоце Делчев,, Конче

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЕЛИЗАБЕТА ДИМАНОВСКА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : ДИМИТАР КАМЧЕВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: АНГЕЛ МИЛКОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: КОСТА КРСТЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-56/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1621

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: ТРАЈЧЕ МИТРЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: АЛЕКСАНДРА МАНАСИЕВА-вработена во ОУ „Орце Николов“, с.Ињево Радовиш своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ТРАЈЧЕ ПЕТРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: АЛЕКСАНДАР ИЦОВ – вработен во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: САНДЕ ЈОВАНОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА – вработен во ОУ „Коста Рацин,, с.Подареш Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-57/1
Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1621

На местото на членот на избирачкиот одбор: ЦАНЕ СТАНКОВ предлог од ВМРО -ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: лична изјава се именува лицето: ИВАН ГОРГИЕВ предлог од ВМРО -ДПМНЕ своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-57/2
Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 04.04.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1621

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: АЛЕКСАНДАР ИЦОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: претходно избран член во друг ИО се именува

лицето: **ЈОРДАН МИХАИЛОВ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ**

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-57/3

Во Радовиш 31.03.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1622

На местото на претседателот на избирачкиот одбор: ДРАГИ ГЕОРГИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: **БОСИЛКА БЛАЖЕВСКА** - вработена во ЈП за стопанисување со шуми Македонски Шуми

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор: **САШКО БОЈАЦИЕВ** на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: **МАРИЈА ГОЗЕВА ЈАНЕВА** - вработена во ОУ „Гоце Делчев“, Конче

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: **ГОРАН РУЈКОВ** предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : **НОВЕ МИЛЧЕВ** предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на членот на избирачкиот одбор: **ВАЊА ГОШЕВА** предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: **РАДЕ ЈОВАНОВ** предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор **МИЈАЛЧО КОСТАДИНОВ** на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: **ВЕРКА СТЕВЧЕВА** – вработен во ЕЛС Општина Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: **ВУКИЦА ЛАЗАРЕВА** предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: **ГОЦЕ МИТЕВ** предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: **ВАСЕ ИЛИЕВ** предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: **РУЖИЦА КОЦЕВА** предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-58/1

Во Радовиш 25.02.2014 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1622

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: **ГОЦЕ МИТЕВ** предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува лицето: **НАДА РИСТОВА** предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-58/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1623

На местото на членот на избирачкиот одбор: ЉУПЧО МИТЕВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ДЕСПИНА АЛЕКСОВА предлог од ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ТАСО ВАЛАСКИ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование се избира лицето, НАДИЦА ПЕЦОВА – вработена во ОУ „Никола Карев“, Радовиш

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДАНИЕЛ ДИМИТРИЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: АЦО КОЦЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-59/1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 25.02.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-Лазарев, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1623

На местото на членот на избирачкиот одбор: БОРЧЕ СТОИМЕНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува лицето: ЗОРАН СТОИМЕНОВ предлог од СДСМ

своерачен потпис на новоменуваиот
новоизбран претседател/член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 09-59/2 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Во Радовиш 31.03.2014 год. ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.

ЧЛЕНОВИ

1. Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефнушев с.р.
3. Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.